

## SAMSUNG i300X CO 4GB

Изгледа дека SAMSUNG незабележително го замени моделот i300 со i300x, иако сè уште не е сигурно дали престанале да го произведуваат моделот i300.

Основна разлика меѓу овие два модела е поголемиот капацитет на хард-дискот кај моделот i300x, 4 гигабајти, како и новиот оперативен систем. Microsoft Windows Mobile 5.0. е опремен со одлични мултимедијални можности, тука е камерата со 1.3 мегапиксели, која може да се користи и за видеозаписи, одлична програма за слушање музика, Bluetooth, IrDA, како и USB конекција, поддржува MP3 музика за рингтонови, micro card slot. Покрај 4-гигабајтниот хард-диск, моделот i300x има и 64 мегабајти интерна оперативна меморија.



## USB COFFEE WARMER



Најновиот производ на пазарот на технологија има рекреативно-забавен и корисен карактер. Многу пати се случува одењето по кафе да ви ја "пресече" идејата, која сте почнале да ја "откријате" на вашиот сметач. Или топлиот напиток најчесто ви се лади, бидејќи сте преокупирани со работа. Има решение. "ChowsChina", во најмала рака, произведе интересен USB-уред. Направата претставува "затоплувач" за кафе, кој се вклучува во сметачот. "USB Coffee Warmer", како што се вика производот, може да се купи во три бои: бела, сребрена и црна. Со овој "USB" апарат, со помош на сметачот можете своето кафе или чај да го држите затоплено на 40 Целзиусови

степени. Пречникот на чинијата која го загрева кафето изнесува 7,6 сантиметри. Она што најмногу воодушевува кај новиот производ е неговата близина со сметачот.



## ПРИНТЕР ЗА ЛУЃЕ ВО ДВИЖЕЊЕ

Во последен момент, на минатогодишниот CeBit, Brother го лансира мини-јатурниот принтер, за кој во оваа компанија велат дека е најмал.



Овој т.н. модел "мини принтер" е толку мал што без проблем може да се носи во внатрешноста на џеб-јакната. Мини принтерот го има на европскиот пазар од ноември. Тој се карактеризира со брзина на принтање од 4 страници во минута во необичен A7 формат, а може да принта и на широк спектар во медијата, вклучувајќи ги и налепниците, адресните налепници и разни формулари.

Принтерот се напојува со литиумјонска батерија, која со едно полнење може да "отпечати" околу 1.000 страници и е прилагодлив за употреба во комбинација со notebook компјутерите или PDA уредите, а со нив комуницира преку USB или IrDA портовите.



## MICROSOFT ИЗДАДЕ "ЗАКРПИ"



Microsoft издаде две "закрпи" за критичните сигурносни пропусти во Windows-овиот e-mail клиент Outlook и Exchange mail server. Од компанијата на Бил Гејтс известуваат дека хакерите, искористувајќи ги овие пропусти, можат да преземат комплетна контрола врз тугите компјутери или сервери, коишто работат на софтвер од Microsoft. Проблемот поврзан со Windows се наоѓа во начинот на кој софтверот ги процесира веб-фонтовите и влијае на сите верзии на овој оперативен систем, а до зараза на компјутерот доаѓа кога корисникот ќе го отвори мејлот или ќе посети Интернет страница со малициозни фонтови. До пропустот во Outlook и во Exchange дошло поради начинот на кој апликациите ги декодираат некои e-mail пораки. Новите "закрпи" се издадени како дел од редовниот месечен "patching" циклус.



Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**